


Ете така се "работи". Така се "истерува" правда. Американските судови, доколку ја докажат вината на балканските фундаменталисти кои планираа напад врз воената касарна во Њу Џерси, ќе ги осудат на доживотна казна затвор. Сосема заслужена, секако. Сè е во рамките на законот и на правдата. Но, каде е законот, каде е правдата во Македонија. Македонските судови за истото дело, подготвување на тероризам, го судеа Агим Красниќи од Кондово. И што се случи? Го ослободија. Го амнестираа. Сега го бараат за да го судат за кражба на компјутер. Смешно. Доволно е само да ги пресликаме американските постапки кога станува збор за вакви дела. Ништо повеќе. Настанот од "Форт Дикс" само ни докажа колку е мизерно македонското судство, колку е перверзна македонската политичка елита.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



КАСАРНАТА "ФОРТ ДИКС" ВО ЊУ ЏЕРСИ

АЛ КАИДА ЌЕ ГИ КО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ

МАПА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ЦЕЛИ НА ИСЛАМСКАТА ГРУПА

ФБИ уапси неколку лица кои планираа напади во САД, поточно на касарната "Форт Дикс". Четворица албански екстремисти, еден Турчин и еден Јорданец планираа употреба на различен арсенал оружје, кое би го користеле за пукање во војниците. Тие се идентификувани како Мохамед Ибрахим Шнуер од Јордан, Дритан Дука, Елвир Дука, Шаин Дука од Македонија (Дебар), Сердар Татар од Турција и Агрон Абдулаху од Косово. Полицијата ги опиша како "домашна ќелија", која нема докази дека има допирни точки со Ал каида. Албанците Дука биле браќа од дебарскиот крај и илегално престојувале во САД. Тие, заедно со другите тројца, подолго време ја набљудувале касарната и вежбале изведување напади. Во откривањето на операцијата клучна улога имал еден инсајдер, а постојат и аудио и видеозаписи од планирањето на нападот. Цел на терористите била да убијат што е можно повеќе американски војници. Полицијата навреме ја осуетила операцијата апсејќи ги лицата во обидот да ги набават калашниковите, автоматските пушки М-16, пиштолите и рачните фрлачи од еден локален трговец со оружје. Тие се фатени за време на лажна купопродажба. По апсењето Албанецот Елвир Дука изјавил: "Кога некој се обидува да ја нападне твојата религија, твојот начин на живот, тогаш нормално е да се свртиш кон џихадот".

Еден од уапсените призна дека поседувал граната со која сакал да убие 100 војници. Инаку, во базата "Форт Дикс" се обучуваат војници, пред сè, резервисти, а во текот на 1999 година таму престојувале околу 4.000 бегалци од Косово.



Балканот е значајно упориште за исламските терористи. Тој факт ѝ е добро познат на меѓународната заедница речиси веќе деценија ипол. Во муслиманските заедници во Албанија, на Косово, во Босна и во Македонија постои развиена структура за поддршка на терористичките формации. Меѓу нив поддршка и за Ал каида. САД дури сега ги отвораат архивите за состојбите со тероризмот на Балканот, алутирајќи лично на државите од каде што потекнуваат екстремистите.

На пример, сега Албанија се посочува како земја која во деведесеттите години им нудела засолниште на ќелиите

ПРЕДУПРЕДУВА



БРАЌАТА ЕЛВИР И ШАИН ДУКА ЗА ВРЕМЕ НА ПРВОТО ПОЈАВУВАЊЕ ПРЕД АМЕРИКАНСКИОТ СУД



ДОЖИВОТНА КАЗНА ЗАТВОР ЗА ТЕРОРИСТИТЕ ДОКОЛКУ БИДАТ ПРОГЛАСЕНИ ЗА ВИНОВНИ

РИСТИ АЛБАНЦИТЕ НАПАДИ ВО САД



Вториот човек на терористичката мрежа Ал каида, Ајман ал Завахири, во својата последна порака, дадена по повод усвоениот закон во американскиот Конгрес, кој предвидува повлекување на војниците од Ирак, соопшти дека жали поради таквата одлука на американските политичари. Повлекувањето ќе ги оневозможило терористите да ги уништат труците на Буш, кои ги испрати

ти пред неколку години во Ирак, а биле фатени во историска стапица. Завахири му се помоли на Алах Американците да се повлечат од Ирак тогаш кога ќе изгубат двесте или триста илјади војници, за да може Вашингтон, но и Европа да ја научат лекцијата која нема никогаш да ја забораваат.

на Ал каида. Имала лоша внатрешна безбедност, недостаток на контрола на границите, високо ниво на криминал... Сè тоа било плодно тло за терористичка активност. Но, денес Албанија е сериозен кандидат за влез во НАТО алијансата. Дали можеби сега Америка ќе ги преиспитува достигнувањата на земјите во контекст на последниот случај.

Македонија е уште позасегната, бидејќи е опишана како татковина на тројцата дебрани, кои планирале убиства

на стотици американски војници во касарната "Форт Дикс". Иако тие таму се заминати како деца, сепак местото на раѓање е Македонија. Оттука, можат да произлезат индиректни конвенции за државата. Ќе се отворат нови застарени неразјаснети случаи поврзани со екстремизам и со тероризам, но тука институциите на системот немаат ништо.

Во 2001 година тие се бореа против тоа зло, какво што минатата седмица Америка успеа да осуети и да спречи.

Сепак, во 2001 година Македонија беше оневозможена до крај да го реши проблемот со терористите, па ѝ наметнуваа воени проекти од типот - пропорционална сила против паравојската на Ахмети. Се прашувам како ќе реагираа американските безбедносни органи доколку, не дај Боже, се случеше планираниот напад врз касарната. Само со апсење или можеби со уште една масовна антитерористичка операција надвор од границите на САД.

Очигледно е дека тероризмот како појава станува тежок за контролирање. Не се знае кој и кога ќе нападне, каде ќе нападне и на кој начин. Уште од 2003 година кога беа изведени нападите на мадридската железница се појавија информации дека терористите доаѓаат од балканските земји. Босна беше посочена како полигон за планирање, за скицирање на нападите и за регрутирање на борците, кои потоа се упатуваа во западните земји. Но, Западот и натаму беше толерантен кон радикалните групации. Не се презедоа никакви акции за нивно елиминирање. Напротив, во наредните три години тие не само што закрепнаа, туку се распослаа низ сите меки муслимански средини, создавајќи исламски крепости со поинаква содржина од традиционалната. Денес и Босна се посочува како земја која нуди логистичка поддршка на Ал каида и на слични терористички групации. Десет



Група терористи од Саудиска Арабија, поврзана со Ал каида, побарала од муслиманските екстремисти да ги напаѓаат нафтените постројки ширум светот, вклучувајќи ги Канада, Мексико и Венецуела. Цел на таа акција би било да се спречи дотокот на нафта во САД. Мрежата на Бин Ладен од Арабскиот Полуостров соопштила дека барем намалувањето на увозот на нафта во Америка, ќе ја запре американската инвазија на Ирак и на Авганистан. Групата, исто така, вели дека ова е во рамките на политиката која ја проповеда Осама бин Ладен. Како што е познато, Ал каида ја презеде одговорноста за минатогодишните напади врз нафтените инсталации во Саудиска Арабија и во Јемен по повикот на Бин Ладен до екстремистите да го запрат дотокот на нафта во САД. Истата терористичка група стои зад нападите врз францускиот нафтен танкер во заливот Аден. На подолг рок Америка би можела да ја намали зависноста од нафта од Средниот Исток и да се задоволи само со нафтата од Канада или од Мексико, па оттука екстремните групи се решени цели на напади да бидат токму овие земји. Официјалните канадски власти сериозно ги разгледуваат овие закани и заклучуваат дека опасност постои.

години по завршувањето на босанската војна западните медиуми напишаа поинаку од она што тогаш го пласираа. Сега можат да се сретнат написи во стилот - борците на Ал каида се бореа против православните Срби. Да не забораваме дека во Босна НАТО ги бомбардираше позициите токму на православните Срби, а не на Муџахедините од Ал каида, иако сите знаеја дека се стационирани во Тузла и во Зеница.

Денес во Босна има неколку стотици странски борци, кои добија босански пасоши лично од покојниот Изетбеговиќ. Американските медиуми сега пишуваат дека Муџахедините се во врска со членови на босанската разузнавачка служба. Европските тајни служби располагаат со информации дека во Босна денес има околу 750 исламски фундаменталисти, кои им даваат помош на терористите ширум светот. Тоа се потврдува и со изјавите на Осама бин Ладен дека босанската држава е еден од клучните региони за успешно дејствување на неговата фантом организација и дека тамошните жители се одлични приврзаници на џихадот.

ВИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА НЕКОГАШНИТЕ БОРЦИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Она што е мошне интересно во овој момент, кога се одлучува за иднината на косовскиот протекторат, е тоа што еден од уапсените терористи бил поранешен снајперист на ОВК. Станува збор за Агрон Абдулаху, кој во текот на најжестоките судири на ОВК против силите на Милошевиќ пребегнал од Косово во САД, по што веднаш бил сместен во касарната "Форт Дикс", истата онаа врз која тој сакаше да го изведе терористичкиот напад минатата седмица. Сосема неповолна ситуација за актуел-

Во таен извештај на ЦИА, кој кон крајот на минатата година ѝ е упатен на американската администрација, се наведува дека косовските Албанци во САД сè повеќе излегуваат од контрола. Значаен број косовски бегалци, кои во текот на 1999 и 2000 година емигрирале во Америка, им се приклучиле во активностите на исламските фундаменталисти.

"Постојат основани индиции дека Ал каида ќе ги користи Албанците од Косово за терористички удари во САД", е наведено во извештајот на ЦИА.

ните власти во Приштина кои, исто така, се дел од поранешната ОВК. Агим Чеку остро го осуди тоа, но не смее да се заборава дека и тој своевремено пукаше од снајпер против легалните сили на една држава. И ова што сега го направи во "Форт Дикс" неговиот поранешен соборец, не е ништо помало дело од она кое Чеку и неговите го спроведуваа пред осум или десет години на Косово. Всушност, тоа го докажува и изјавата на еден од браќата Дука, дадена веднаш по апсењето. Некогашните борци на ОВК дури одат и понапред во своите акции, па учат од Муџахедините на Ал каида. Имено, ФБИ потврди дека акцијата која ја планирале дебраните и останатите екстремисти, била од самоубиствен карактер, бидејќи се пронајдени проштални снимки и тестаменти на лицата. Тоа е постапка својствена само за исламските бомбаши-самоубијци. Интересно е и тоа што балканската група терористи планирала и изведување напади на локалниот воен аеродром, како и врз крајбрежната стража.

НОВИ ПАЗАР - ЦЕНТАР НА ЕВРОПСКИОТ ИСЛАМСКИ ФАКТОР

На почетокот на оваа година Американците добиле веродостојни сознанија, според кои балканските муслимани многу повеќе се заинтересирани за регрутирање во редовите на Ал каида од арапските народи. Но, истовремено и на Ал каида ѝ се потребни такви џихадисти, пред сè, поради физичкиот изглед кој се разликува од арапскиот. Потсвеста на речиси секој Американец денес му вели дека човек со арапски изглед е потенцијален терорист. Оттука, балканските фундаменталисти се препознатливи за изведување терористички напади. Можеби носењето долги бради на Албанците од Дебар им било голем хендикеп во изведувањето на операцијата во касарната, бидејќи тоа е знак на џихадот. Но, се разбира, не мора секогаш да е така. Водачите на ОВК и на АНА од Косово, од Македонија и од Албанија со лидерите на муџахедините и со вехабиите од Тузла и од Нови Пазар се договориле за префрлување на вооружени вехаби од Босна на Косово и во Санџак. За таа операција исламистите од Нови Пазар добиле околу 100.000 евра за подмитување на санџачките службеници, кои би го помогнале илегалниот премин. Цел е Рашката област во 2007 година да се претвори во центар на исламот во Европа. На водачите на тамошните фундаменталисти им била ветаена сума од половина милион евра доколку го реализираат тој план. Од централата во Нови Пазар ќе треба да се следи развојот на ситуацијата на Косово и веднаш по стекнувањето независност ќе треба да ги отворат двата фронта во Санџак и во Прешевската долина.